

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД

Друштво за неживотно осигурување Скопје

Финансиски извештаи

Годишен извештај

Годишна сметка

за годината која завршува на 31 декември 2016 година

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД

Друштво за неживотно осигурување Скопје

**Финансиски извештаи за годината која завршува
на 31 декември 2016 година**

Извештај на независниот ревизор

До Одбор на директори и Акционерите на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје, кои што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2016 година, како и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и паричните текови за годината којашто завршува тогаш, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење



Според наше мислење, финансиски извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2016 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај е подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за Трговски Друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје, кои се одобрени од страна на Одборот на директори на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје.

Според барањата на Законот за Ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје во согласност со член 384 од Законот за Трговски Друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2016 година.


Љубе Ѓеорѓиевски
Управител
Љубе Ѓеорѓиевски
Овластен ревизор

ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Скопје, 15 март 2017

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1.	ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)	1-4
2.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)	5-9
3.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ	10-11
4.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	12-13
5.	БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ	14-64

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
Година што завршува на 31 декември 2016

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+224+225)	200		342.342	325.474
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	8	319.419	299.610
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	8.1	371.423	329.874
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	8.2	(33.486)	(33.104)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		19.050	(1.646)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209	8.2	532	1.194
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	9	15.247	15.637
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216	9.1	9.729	9.830
4. Позитивни курсни разлики	217		771	1.911
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		402	131
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		15	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		15	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223		4.330	3.765
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223а	10	2.252	2.180
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	10	2.974	4.189
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	11	2.450	3.858

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжува)
 Година што завршува на 31 декември 2016

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		356.501	320.043
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	12/13	170.736	142.691
1. Бруто исплатени штети	228	12	167.811	146.124
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229	12	(11.746)	(10.773)
3. Бруто исплатени штети - дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети - дел за реосигурување/ретроцесија	231	12	(6.035)	(2.853)
5. Промени во бруто резервите за штети	232	13	20.886	10.379
6. Промени во бруто резервите за штети - дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети - дел за реосигурување	234	13	(180)	(186)
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	14	(8.562)	4.480
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		(8.562)	4.480
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		(8.562)	4.480
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви - дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот - дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		3.395	4.271
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		3.395	4.271

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжува)
Година што завршува на 31 декември 2016

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3		4
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251	15	163.875	145.212
1. Трошоци за стекнување (253+254+255)	252		83.689	67.495
1.1 Провизија	253		41.663	33.268
1.2 Бруто плати на вработените во внатрешната продажна мрежа	253a		38.609	32.176
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		5.718	4.642
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	30	(2.301)	(2.591)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		80.186	77.717
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		4.915	4.368
2.2 Трошоци за вработените	258		32.866	31.279
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		21.228	20.937
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258b		1.971	1.756
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		8.558	7.675
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		1.109	911
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		3.483	5.619
2.4 Останати административни трошоци	260		38.922	36.451
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		20.009	19.788
2.4.2 Материјални трошоци	260б		3.485	3.001
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		15.428	13.662
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	16	1.776	1.643
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		-	-
2. Трошоци за камати	263		779	205
3. Негативни курсни разлики	264		997	1.438
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271		21.869	20.761
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци намалени за реосигурување	273	17	21.869	20.761

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжува)
 Година што завршува на 31 декември 2016

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	28	(9.811)	(10.018)
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	18	13.222	8.412
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		-	8.021
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		14.159	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	19	678	1.228
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		-	6.793
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		14.837	-

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2016

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ		
			Тековна деловна година	Претходна деловна година 31.12. - повторно прикажана*	Претходна деловна година 01.01. - повторно прикажана*
1	2	3	4	5	6
АКТИВА					
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	21	1.728	1.765	1.867
1. Гудвил	002		-	-	-
2. Останати нематеријални средства	003	21	1.728	1.765	1.867
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		469.227	403.918	373.913
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАД. ОБЈЕКТИ И ОСТ. МАТ. СРЕДСТВА (006+009)	005	22	4.276	4.418	3.456
1. Земјиште и град. објекти кои служат за врш. на дејноста (007+008)	006		4.276	4.418	3.456
1.1 Земјиште	007		-	-	-
1.2 Градежни објекти	008	22	4.276	4.418	3.456
2. Земјиште, град. објекти и ост. средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		-	-	-
2.1 Земјиште	010		-	-	-
2.2 Градежни објекти	011		-	-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-	-
II. ФИН. ВЛОЖ. ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИД. ДРУШТВА И ЗАЕД. КОНТ. ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		11.593	11.111	11.303
1. Акции, удели и останати сопств. инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-	-
2. Долж. хартии од вредност кои ги издаде друштва во група - подруж. и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-	-
3. Акции, удели и останати сопств. инструменти во придружени друштва	016		-	-	-
4. Долж. хартии од вредност кои ги издаде придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		11.593	11.111	11.303
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		453.358	388.389	359.154
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	23	197.453	165.257	192.320
1.1 Долж. хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		69.951	-	-
1.2 Долж. хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		127.502	165.257	192.320
2. Фин. вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	24	15.357	-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-	-

(сите износи се исказани во илјади Денари, доколку не е поинаку исказано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжува)
На 31 декември 2016**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ		
			Тековна деловна година	Претходна деловна година 31.12. - повторно прикажана*	Претходна деловна година 01.01. - повторно прикажана*
1	2	3	4	5	
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		15.357	-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-	-
2.4 Акции и удели во инвест. фондови	029		-	-	-
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	25	14.548	21.132	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		14.548	21.132	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	26	226.000	202.000	166.834
4.1 Дадени депозити	036	26	226.000	202.000	166.834
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-	-
4.3 останати заеми	038		-	-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕО. КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	34	4.080	3.368	1.988
1. Дел за соосигурување и рео. во бруто резервата за преносна премија	043	34	3.700	3.168	1.974
2. Дел за соосигурување и рео. во бруто математичката резерва	044		-	-	-
3. Дел за соосигурување и рео. во бруто резервите за штети	045	34	380	200	14
4. Дел за соосигурување и рео. во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-	-
5. Дел за соосигурување и рео. во бруто еквилизационата резерва	047		-	-	-
6. Дел за соосигурување и рео. во бруто останатите технички резерви	048		-	-	-
7. Дел за соосигурување и рео. во бруто тех. резерви за осигурување на живот каде ризикот од влож. е на товар на осигуреникот	049		-	-	-
Г. ФИН. ВЛОЖ. КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТ. РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		488	117	-
1. Одложени даночни средства	052		-	-	-
2. Тековни даночни средства	053		488	117	-

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжува)

На 31 декември 2016

Опис на позицијата	Број на пози- ција	Број на белешк а	Износ		
			Тековна деловна година	Претходна деловна година 31.12. - повторно прикажана*	Претходна деловна година 01.01. - повторно прикажана*
1	2	3	4	5	
Г. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		116.867	114.894	128.153
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	27	98.810	88.697	102.141
1. Побарувања од осигуреници	056		78.866	70.380	92.286
2. Побарувања од посредници	057		19.944	18.317	9.855
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		44	2.849	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		44	2.849	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	29	18.013	23.348	26.012
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		8.581	13.552	15.483
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		6.193	4.748	5.462
3. Останати побарувања	066		3.239	5.048	5.067
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		14.072	15.047	13.264
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАД. ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	22	8.908	7.172	7.371
1. Опрема	070		8.213	6.246	5.509
2. Останати материјални средства	071		695	926	1.862
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	31	5.164	7.875	5.893
1. Парични средства во банка	073		5.108	7.654	5.478
2. Парични средства во благајна	074		56	47	241
3. Издвоени пар. средства за покривање на математичката резерва	075		-	-	-
4. Останати пар. средства и пар. еквиваленти	076		-	174	174
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		21.378	21.527	20.664
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080	30	18.586	16.284	13.693
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		2.792	5.243	6.971
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)	083		627.840	560.636	539.849
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		7.853	15.424	17.555

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжува)
На 31 декември 2016


Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ		
			Тековна деловна година	Претходна деловна година 31.12. - повторно прикажана*	Претходна деловна година 01.01. - повторно прикажана*
1	2	3	4	5	6
ПАСИВА					
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085		197.524	212.360	205.566
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	32	322.963	322.963	322.963
1. Запишан капитал од обични акции	087	32	322.963	322.963	322.963
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		-	-	-
1. Материјални средства	092		-	-	-
2. Финансиски вложувања	093		-	-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		1.631	1.631	1.631
1. Законски резерви	096		-	-	-
2. Статутарни резерви	097		-	-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-	-
5 Останати резерви	100		1.631	1.631	1.631
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		22.117	15.324	15.324
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		(134.351)	(134.351)	(135.278)
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		-	6.793	926
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		14.837	-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		49.185	-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	34	362.564	331.191	317.978
I. Бруто резерви за преносни премии	107	35	182.958	166.786	168.529
II. Бруто математичка резерва	108		-	-	-
III. Бруто резерви за штети	109	36/37	178.970	158.085	147.705
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		636	6.320	1.744
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		-	-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		374	431	587
1. Резерви за вработени	115		-	-	-
2. Останати резерви	116		374	431	587
Г.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117		314	374	482
1. Одложени даночни обврски	118		-	-	-
2. Тековни даночни обврски	119		314	374	482
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-	-


(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)


**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжува)
На 31 декември 2016**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ		
			Тековна деловна година	Претходна деловна година 31.12. - повторно прикажана*	Претходна деловна година 01.01. - повторно прикажана*
1	2	3	4	5	6
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121		9.931	12.569	8.800
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		1.013	195	440
1. Обврски спрема осигуреници	123		1.012	154	440
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		1	41	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		-	2.617	52
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		-	2.617	52
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	38	8.918	9.757	8.308
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		5.669	6.038	4.985
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		956	1.293	-
3. Останати обврски	133		2.293	2.426	3.323
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		7.948	3.711	6.436
5. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+5	136		627.840	560.636	539.849
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		7.853	15.424	17.555

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Одборот на Директори на Друштвото на 14.03.2017.


Генерален Директор




Финансов Директор

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2016

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутар-ни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7+8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	322.963	-	1.631	-	-	-	1.631	-	-	(132.720)	-	191.874
Промена во сметководствените политики	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година - исправено	II	322.963	-	1.631	-	-	-	1.631	-	-	(119.027)	-	205.567
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	322.963	-	1.631	-	-	-	1.631	-	-	(119.027)	6.793	212.360

(сите износи се исказани во илјади Денари, доколку не е поинаку исказано)
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ (продолжува)
 Година што завршува на 31 декември 2016

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8-9+10-11
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	322.963	-	1.631	-	-	-	1.631	-	-	(119.027)	6.793	212.360
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година - прерачено	VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.837)	(14.837)
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.793	(6.793)	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2, 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2, 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2, 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.837)	(14.837)
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	322.963	-	1.631	-	-	-	1.631	-	-	(112.234)	(14.837)	197.524

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2016

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	A		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	391.726	372.495
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	368.085	362.918
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	8.839	4
4. Примени камати од работи на осигурување	304	1.666	569
5. Останати приливи од деловни активности	305	13.135	9.005
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	389.291	387.272
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	166.992	154.461
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	36.102	23.478
4. Надоместоци и други лични расходи	310	71.476	65.705
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	42.917	32.861
6. Платени камати	312	433	189
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	1.166	2.660
8. Останати одливи од редовни активности	314	70.206	107.918
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	2.435	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	14.777
B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	92.220	41.165
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	193
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	72.189	31.241
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	7.000	-
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	13.031	9.731

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжува)
Година што завршува на 31 декември 2016

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	146.550	24.406
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	695	559
2. Одливи по основ на материјални средства	328	5.776	2.847
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	482	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до доспевање	331	115.596	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	24.000	21.000
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	16.759
IV . НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	54.330	-
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	6	-	-
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	49.185	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	49.185	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	49.185	-
IV . НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	533.130	413.660
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	535.841	411.678
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	-	1.982
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	2.710	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	7.875	5.893
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352)	353	5.164	7.875

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Кроација Осигурување АД Друштво за неживотно осигурување - Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") запишано е во Централниот регистар на РМ под матичен број ЕМБС 6479570 на ден 6 Мај 2009 година.

Друштвото е регистрирано како акционерско друштво за обавување на неживотно осигурување како основна дејност. Во рамките на својата основна дејност Друштвото ги врши следните осигурувања:

- осигурување од последици на несреќен случај - незгода;
- осигурување на моторни возила (каско);
- осигурување на шински возила (каско);
- осигурување на воздухоплови (каско);
- осигурување на пловни објекти (каско);
- осигурување на стока во превоз (карго);
- осигурување на имот од пожар и природни непогоди;
- други осигурувања на имот;
- осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови;
- осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти;
- општо осигурување од одговорност;
- осигурување на кредити;
- осигурување од финансиски загуби;
- осигурување на правна заштита;
- осигурување на туристичка помош;

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува Кроација Осигурување дд Загреб, ул.Јагичева бр.33 Загреб, Хрватска. Крајно матично друштво е Адрис Група дд Ровињ, Хрватска.

Седиштето на Друштвото е регистрирано во Скопје, на ул. Кирил и Методиј бр.20, а својата дејност ја обавува преку Дирекција и 23 експозитури (подружници).

Друштвото има вкупно 127 вработени со 31 декември 2016 година (2015: 98 вработени).

Основачкиот капитал на Друштвото изнесува 5.250.000 ЕУР, поделен на 52.500 обични акции со номинална вредност на една акција од 100 ЕУР.

Членови на Одбор на Директори

Членовите на Одбор на Директори во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

Г-дин Никола Мишетиќ - Претседател на Одборот на Директори - Неизвршен член
Г-дин Маријан Краљ - Неизвршен член на Одборот на Директори
Г-дин Анте Гавран - Неизвршен член на Одборот на Директори
Г-дин Дарко Данев - Независен неизвршен член на Одборот на Директори
Г-дин Гоце Вангеловски - Извршен член на на Одборот на Директори

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основ за подготовка на финансиските извештаи

Во сите материјални аспекти, овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 48/10, 24/11, 166/2012, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/16 и 61/16), законските одредби од Законот за супервизија на осигурувањето (Сл. Весник 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр. 159/2009, 164/2010 и 107/2011), каде што беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применуваат од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи МСФИ1), претходно познати како МСС (Меѓународни сметководствени стандарди), беа иницијално објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Исто така, согласно Законот за супервизија на осигурувањето, (Сл весник на РМ 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016), Агенцијата за супервизија на осигурување има пропишано подзаконски акти и правилници од кои ги издбојуваме следниве:

- Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување (сл. весник на РМ 148/2010, 41/2011);
- Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно ограничување (Сл весник на РМ 64/2011, 127/2014, 61/2016);
- Правилник за формата и содржината на ревизорскиот извештај и минималниот опфат на ревизија на друштвата за осигурување и реосигурување (сл. весник 169/2010);
- Правилник за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување (Сл весник на РМ 30/2012, 61/2016);
- Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Сл. весник на РМ 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016);
- Правилник за методот за пресметка на коефициентот на пресметка на ликвидност и минималната ликвидност (Сл. весник 64/2011, 61/2016)
- Правилник за формата и содржината на Извештајот за вреднување на ставките во Билансот на состојба (сл. весник 67/2011)
- Правилник за пресметка на потребното ниво на маргина на солветност (сл. весник 5/2011, 41/2011, 61/2016)
- Правилник за метод за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за изготвување на финансиските извештаи (Службен весник 169/2010, 141/2013, 61/2016);
- Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (Сл. весник на РМ 187/2013).
- Правилник за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и /или реосигурување (Сл. весник на РМ 5/2011, 167/2011, 189/2013, 22/2016)

Сметководствената законска регулатива е со важност од 2011 година. Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа издадени во Службен весник, како што е презентирано погоре.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ (продолжува)

2.2 Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, со исклучок на вложувањата кои се чуваат до доспевање кои се мерат според методот на амортизирана набавна вредност и вложувањата расположливи за продажба кои се мерат според методот на објективна вредност.

2.3 Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата, односно нивната ненаплатливост, објективната вредност на вложувањата и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4 Промена на сметководствените политики

Друштвото во 2016 година изврши промена на сметководствената политика за признавање на трошоци за стекнување на осигурувањето. Заклучно со 31 декември 2015 година трошоците за стекнување на осигурувањето, пред се трошоците за провизија целосно се признаваа веднаш со исполнување на договорните услови, односно наплата на побарувањето по премија кое произлегува од полисата за осигурување. Во текот на 2016 година, Друштвото воведо разграничување на трошоците за стекнување, што претпоставува синхронизирање на приходите и расходите кои настануваат со продажбата на полисата за осигурување: настанатите трошоци се капитализираат (се признаваат како средство) и не претставуваат веднаш расход во финансиските извештаи туку полека се амортизираат низ животниот век на полисата за осигурување.

Друштвото верува дека употребата на овој начин на признавање на трошоците обезбедува поверодостојно и порелевантно прикажување на истите, и е во согласност со сметководствените политики на Групацијата.

Друштвото ги примени барањата на МСС 8 за Сметководствени политики, промени на сметководствените проценки и грешки. Настанатите промени беа спроведени ретроактивно и истите имаа влијание на финансиските информации за претходните години односно заклучно со првиот период на известување прикажан во овие финансиски извештаи.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

2 ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ (продолжува)

2.4 Промена на сметководствените политики (продолжува)

Како резултат на промената на сметководствената политика, следните корекции беа спроведени во финансиските извештаи:

Заклучно со 1 јануари 2015:

во 000 денари

Зголемување на почетната акумулирана добивка	13.693
Зголемување на активни временски разграничувања - одложени трошоци за стекнување	13.693

Заклучно со 31 декември 2015:

во 000 денари

Промена во одложените трошоци за стекнување (позитивен ефект - зголемена добивка)	2.591
Зголемување на активни временски разграничувања - одложени трошоци за стекнување	2.591

Заклучно со 31 декември 2016:

во 000 денари

Промена во одложените трошоци за стекнување (позитивен ефект)	2.302
Зголемување на активни временски разграничувања - одложени трошоци за стекнување	2.302

2.5 Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари ("МКД" или "денари"), која е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во македонски денари.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1 Класификација на договорите за осигурување и реосигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од следните променливи компоненти: каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странските валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се обезбедува во случај на промена на нефинансиска променлива компонента која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик. Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

3.2 Договори за осигурување

(а) Признавање и мерење

Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските.

Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ, или износот чиешто надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход, а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично признаен.

Бруто полисирана премија

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанувањето на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.2 Договори за осигурување (продолжува)

(а) Признавање и мерење (продолжува)

Штети

Трошоците по основ на штети по договори за осигурување ги вклучуваат:

- трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети;
- трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети;
- трошоците за настанати, но непријавени штети.

Трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети и трошоците за настанати, но непријавени штети, ја преставуваат разликата во соодветните резерви по основ на договори за осигурување.

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Неподмирени штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настанати, но неподмирени штети на датумот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не.

Неподмирените штети се проценуваат преку прегледување на поделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

Резервациите за штети се формираат по начелата на актуарската струка со употреба на соодветни статистички методи. Меѓународната пракса кај имотните осигурувања не бара дополнителни тестирања на соодветноста на резервациите за штети, затоа што самиот метод на нивно формирање ја обезбедува доволната висина.

(б) Средства за реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.2 Договори за осигурување (продолжува)

(б) Средства за реосигурување (продолжува)

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Нето износот платен на реосигурител на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во билансот на успех во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

(в) Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување се дефинираат како трошоци за стекнување на нови договори за осигурување и ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси. Трошоците за стекнување поврзани со провизијата на надворешните и внатрешните продажни канали не претставуваат веднаш расход во финансиските извештаи туку полека се амортизираат низ животниот век на полисата за осигурување.

(г) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

3.3 Приходи од вложувања

Приходите од вложувања ги вклучуваат приходите по основ на камати и доспеани дисконти од пласирани средства во финансиски инструменти, како и приходот остварен при продажба на вложувањата и истите се искажуваат како приходи во согласност со прописите или според договорот склучен помеѓу страните, користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Методата на ефективна каматна стапка е метода на мерење на финансиските средства според амортизирана набавна вредност и алокација на приходите од камата во периодот на очекуваното достасување на финансиските инструменти.

3.4 Приходи од надомести и провизии

Надоместоците и провизиите ги опфаќаат провизиите примени по основ на пасивно реосигурување, како и по основ на проценети и исплатени услужни штети.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.5 Расходи

Во политиката за признавање расходи, Друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

3.6 Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута повторно се вреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2016 и 2015, се следните:

	Во денари	
	2016	2015
ЕУР	61,4812	61,5947
УСД	58,3258	56,3744

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.7 Данок од добивка (тековен и одложен)

Даночниот расход на периодот се состои од тековен и одложен данок. Данокот се признава во добивката и загубата, освен до степен до кој се однесува на ставки признаени во останатата сеопфатна добивка или директно во капиталот. Во овој случај, данокот исто така се признава во останатата сеопфатна добивка или директно во капиталот, соодветно.

Тековен данок на добивка

Почнувајќи од 1 јануари 2009 година па се до 31 декември 2013 година, Друштвото нема платено данок на добивка на добивката пред оданочување, додека добивката е распределена во форма на дивиденди и останати форми на дистрибуција на добивката во монетарен или немонетарен облик. 10% данок на добивка се пресметува на распределениот дел од добивката, во моментот на исплата на дивидендите. Дивидендата распределена на домашни правни лица беше изземена од оданочување со данок на добивка. Дивидендата распределена на физички лица и странски правни лица не беше изземена од оданочување со данок на добивка и обврска за плаќање на 10% данок на добивка настануваше во моментот на исплата на дивидендата.

Данокот на добивка се додаваше на непризнаените трошоци настанати во текот на фискалната година, намалени за износот на даночниот кредит и други даночни олеснувања. Данок на добивка на непризнаените трошоци се плаќаше без оглед дали Друштвото остварило добивка или не.

Почнувајќи од 2014 година нов даночен режим стапи на сила, според кој основницата за пресметка на данокот на добивка се префрли од концептот на „распределба“ на добивката, на добивка пред оданочување. Новиот Закон за данок на добивка беше донесен и стапи на сила од 2 август 2014 година, но треба да се применува од 1 јануари 2015 и за добивката остварена во 2014 година.

Тековниот данок на добивка се пресметува на основа на даночните закони усвоени или значително усвоени на денот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба, во земјите во кои Друштвото оперира и генерира добивка која е предмет на оданочување. Повремено, Раководството ги оценува позициите во даночните пријави во однос на ситуациите каде апликативната даночна регулатива бара соодветни интерпретации. Раководството исто така пресметува резерви, кога е неопходно, врз основа на износите кои се очекува да бидат исплатени на даночните власти.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.7 Данок од добивка (тековен и одложен) (продолжува)

Одложен данок на добивка

Во согласност со даночната регулатива применлива од 1 јануари 2009 година до 31 декември 2013 година, даночната стапка за оданочување на нераспределената добивка практично беше сведена на нула, со оглед на тоа што данок на добивка се пресметуваше само кога добивката се распределуваше на странски правни лица. Согласно МСС 12.52А и ПКТ 25, одложените даночни средства и одложените даночни обврски треба да се мерат со примена на нераспределената стапка. Тоа резултираше со анулирање на одложените даночни средства и сите одложени даночни обврски со состојба на 31 декември 2009, како и анулирање на сите одложени даночни средства со состојба на 31 декември 2010, доколку постојат.

Почнувајќи од 1 јануари 2014, одложениот данок на добивка се признава за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Сепак, одложените даночни обврски не се признаваат ако тие произлегуваат од почетното признавање на гудвил, одложениот данок на добивка не се пресметува ако произлегува од почетното признавање на средството или обврската од трансакција поинаква од деловна комбинација која во моментот на настанување нема влијание ниту врз сметководството ниту на оданочивата добивка или загуба. Одложениот данок на добивка се определува со примена на даночни стапки (и закони) кои се усвоени или значајно усвоени на денот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба и кои се очекува да се применуваат кога поврзаните одложени даночни средства се реализирани или одложените даночни обврски се подмирени.

Одложените даночни средства се признаваат само до степен до кој е веројатно дека идните оданочиви добивки ќе бидат на располагање и ќе можат да се искористат за порамнување со привремените разлики меѓу одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночните средства и обврски се нетираат само кога постои законско право за порамнување на тековните даночни средства наспроти тековните даночни обврски и кога одложените даночни средства и обврски се однесуваат на данокот на добивка наплатен од страна истиот даночен орган, било да се од истото лице кое подлежи на оданочување или различни лица кои подлежат на оданочување, кои имаат намера да ги подмират износите на нетирана основа.

Друштвото нема признаено одложени даночни средства и обврски на 31 декември 2016 и 2015 година, бидејќи не постојат привремени разлики на овие датуми.

3.8 Заработувачка/(загуба) по акција

Друштвото прикажува основна заработувачка/загуба по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка/загуба по акција е направена со поделба на нето добивката/загубата за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.9 Парични средства

Паричните средства и парични еквиваленти се високо ликвидни средства. Паричните еквиваленти се дефинираат како краткорочни, високо ликвидни вложувања, кои можат брзо да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност.

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки.

3.10 Побарувања од осигурување

Побарувањата по основ на премии за осигурување се состојат од фактурирани, а ненаплатени премии за осигурување согласно тарифата на Друштвото, намалени за направената исправка на вредноста (резервација) за сомнителните и ненаплатливи побарувања.

3.11 Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања од осигурување

Исправката на вредноста на побарувањата по основ на премии се врши според проценката на наплатливост на овие побарувања од страна на менаџментот на Друштвото.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура, и тоа како што следува:

Старост на побарувања (доспеани)	% на исправка од номиналниот износ
Доспеани до 30 дена	0%
Доспеани од 31 до 60 дена	10%
Доспеани од 61 до 120 дена	31%
Доспеани од 121 до 270 дена	51%
Доспеани од 271 до 365 дена	71%
Доспеани над 365 дена	100%

Во текот на октомври 2013, Агенцијата за супервизија на осигурување направи измена во Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси согласно кои:

- 1) Сите побарувања по основ на премија за осигурување кај кои договорениот рок на доспевање утврден во договорот (полисата) за осигурување односно анексот кон договорот е утврден после датумот на истек на скаденцата по договорот за осигурување, Друштвото врши исправка на вредност во износ од 100% од износот на овие побарувања, почнувајќи од првиот ден на истек на скаденцата по договорот за осигурување, без оглед на периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.11. Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања од осигурување (продолжува)

2) Сите побарувања по основ на регрес кај кои договорениот рок на доспевање утврден во спогодбата за наплата на регресниот долг склучена со регресниот должник е утврден после 365 дена од датумот на склучување на спогодбата, Друштвото врши исправка на вредност во износ од 100% од износот на овие побарувања, почнувајќи од 366-от ден од денот на склучување на спогодбата, без оглед на периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на регресниот должник.

За горенаведените побарувања, до истекот на скаденцата по договорот за осигурување односно до 365-от ден од денот на склучување на спогодбата за наплата на регресниот долг, Друштвото ги применува процентите на исправка на вредност дадени во табелата погоре.

3.12. Материјални средства

Материјалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Материјалните трошоци и трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на средствата, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Амортизацијата на материјалните средства се пресметува по пропорционална метода со примена на утврдени стапки со помош на кои набавната вредност на средствата треба да се отпише во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Применетите годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на средствата за 2016 и 2015 година се следните:

	2016	2016	2015	2015
Мебел и опрема	20 %	5 години	20 %	5 години
Компјутерска опрема	25 %	4 години	25 %	4 години
Останата опрема	20 %	5 години	20 %	5 години
Градежни објекти	2,5%	40 години	2,5%	40 години

3.13. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2016 година изнесува 20% годишно (2015: 20%).

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.14 Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност.

Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.15 Вложувања во финансиски инструменти

а) Вложувања во заеднички контролирани ентитети

На 31 декември 2016 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од МКД 11.593 илјади (2015: МКД 11.111 илјади) се однесуваат на основачки удел во Националното Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното биро за осигурување (во натамошниот текст: Биро) се основа со цел да овозможи примена на меѓународните договори за осигурување на сопствениците, односно корисниците на моторни возила од одговорност за штети причинети, со употреба на моторно возило, на трети лица, да ги претставува друштвата за осигурување од Република Македонија во меѓународните организации и институции за осигурување како и за вршење на други работи предвидени со Договорот за основање на Националното Биро за осигурување, како правен следбеник на Националното биро за зелена карта.

Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува овие средства и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

2 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.15 Вложувања во финансиски инструменти (продолжува)

б) Останати финансиски вложувања

Недеривативни финансиски средства

Друштвото располага со вложувања во финансиски средства кои ги класифицира како вложувања кои се чуваат до доспевање, вложувања расположливи за продажба како и вложувања за тргување.

Вложувањата во финансиски инструменти почетно се признаени по објективна вредност на денот на плаќање или по набавна вредност вклучувајќи ги и трансакциските трошоци, со исклучок на вложувањата за тргување. Трансакционите трошоци вклучуваат брокерска провизија, берзанска такса и такса на ЦДХВ. Набавката на финансиските средства се евидентира на денот на тргувањето. Последователно мерење на финансиските средства е во зависност од видот на средството и нивната класификација.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се вреднуваат по нивната амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка. Добивка или загуба се признава во билансот на успех кога финансиското средства се депризнава или е оштетено, како и преку процесот на амортизација.

Вложувањата во средства расположливи за продажба и вложувања во средства за тргување се мерат по објективна вредност. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција.

Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. При утврдување на објективната вредност, овие техники за вреднување на средствата се применуваат одделно за секоја компанија, во зависност од големината или истите можности за примена на одредени методи.

За финансиски средства расположливи за продажба, ефектите од вреднување по објективната вредност се евидентираат како зголемување или намалување во ревалоризационата резерва во капиталот и курсните разлики на немонетарните финансиски средства (на пр. вложувања во акции), која е деноминиран во странска валута. За монетарни финансиски ставки од категоријата расположливи за продажба, курсните разлики се евидентираат во билансот на успех. Во времето на продажбата на средствата расположливи за продажба, кумулативната добивка или загуба се пренесуваат од ревалоризационите резерви во билансот на успех.

За финансиските средства за тргување, ефектите од вреднување кои произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех, директно се признаваат во билансот на успех како и курсни разлики за хартии од вредност кои се деноминирани во странски валути.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.16 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на приходите.

3.17 Капитал

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

Резервите на сигурност претставуваат неноминиран капитал кој се формира со распределба од остварената добивка. Зголемувањето на резервите на сигурност се врши со распределба на најмалку една третина од остварената добивка по годишната сметка, ако таа не се користи за покривање на загубата од претходните години.

Средствата на резервите на сигурност Друштвото ги користи за покривање на загуби од работењето и други ризици.

Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка, не е должно понатаму да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

3.18 Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

Друштвото користи деловни простории под оперативен наем за кои се плаќаат месечни наемнини.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.19 Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) *Краткорочни користи за вработените*

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата.

Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на неедисконтираниот износ на користите.

(2) *Користи по престанок на вработувањето, јубилејни награди и неискористен годишен одмор*

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во државниот Фонд за Пензиско осигурување и задолжителниот приватен пензиски фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање, јубилејна награда во висина на основицата - за најмалку 10 години непрекината работа и обврска за неискористен годишен одмор според колективниот договор на соодветниот сектор. Друштвото од 2016 има направено резервирање за ова право на вработените во износ од 374 илјади денари (2015: 431 илјади денари), пресметано по актуарски пресметки на ниво на цела групација по МСС 19.

3.20 Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно веродостојно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото.

Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската вредност на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.21 Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за преносни премии
- Резерви за бонуси и попусти
- Резерви за штети
- Други технички резерви.

а) Резерви за преносни премии

Резервите за преносни премии се определуваат во висина на оној дел од премијата кој се пренесува за следниот пресметковен период во износ помеѓу изминатиот период на осигурување и преостанатиот период до истек на договорот за осигурување.

Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор.

б) Резерви за бонуси и попусти

Резервите за бонуси и попусти се издвојуваат во висина еднаква која осигурениците имаат право да ја примат врз основа на: 1) право на учество во добивката и останати права кои произлегуваат од договорот за осигурување (бонуси); 2) право на делумно намалување на премијата (попусти); 3) право на поврат на дел од премијата кој се однесува на преостанатиот период на осигурување поради предвремено престанување на осигурувањето (отказ).

в) Резерви за штети

Резервите за штети се издвојуваат во износ на проценетите обврски кое Друштвото треба да ги плати, врз основа на договорот за осигурување во кои осигурителниот настан се појавил до крај на пресметковниот период, без разлика дали настанот е пријавен, вклучувајќи ги и трошоците кои произлегуваат од ненавременно извршување на обврските на Друштвото во однос на комплетирање на барањата за штети. Резервите за штети покрај проценетите обврски за пријавени и понатаму неликвидирани штети, вклучуваат и процена на обврските за веќе настанати непријавени штети.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.21 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжува)

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. При тоа, Друштвото треба да ги земе во предвид:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети.

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

- Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување користејќи актуарски методи од страна на овластен актуар.

3.22 Тест на адекватност на обврските

Друштвото на крајот на секој период на известување оценува дали вкупните признаени обврски по осигурување се соодветни, користејќи тековни проценки за идните парични текови кои произлегуваат од договорите за осигурување. Доколку оценката прикаже дека сметководствената вредност на обврските за осигурување се неадекватни во однос на проценетите идни парични текови, вкупниот недостаток се евидентира во добивката или загубата за периодот.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.23 Неизвесни средства и обврски

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.24 Споредбени податоци

Со цел да се обезбеди конзистентност во презентацијата на финансиските податоци за тековниот период, некои ставки може да се рекласификуваат во претходниот споредбен период. Направените промени не се значајни и се со цел подобрување на споредбеноста, освен оние кои се опишани детално во белешките, доколку истите ги има.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

4 КЛУЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАСУДУВАЊА ВО ПРИМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ДРУШТВОТО

Во однос на севкупните активности на осигурување, Друштвото е должно да издвојува адекватни технички резерви наменети за трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите за осигурување и на евентуалните загуби поради ризици кои произлегуваат од работите на осигурување кои ги извршува.

Резерви за преносни премии

Резервите за преносни премии се издвојуваат за секој договор за осигурување поединечно, во висина на оној дел од бруто полисираната премија што се пренесува во идниот пресметковен период во сооднос меѓу истечениот осигурителен период и преостанатиот период до истекот на договорот за осигурување.

Резерва за неистечени ризици

Друштвото пресметува дополнителна резерва за неистечени ризици, бруто и нето, најмалку еднаш годишно со состојба на 31 декември од тековната година; и вака пресметаниот износ се додава на процената на резервата за преносни премии направена на последниот датум од секој пресметковен период во текот на една календарска година.

Друштвото ја проценува дополнителната резерва за неистечени ризици, така што најпрво врши проценка на: а) вкупните очекувани идни штети; б) вкупниот износ на трошоци кои се вкалкулирани во цената на осигурување но не се настанати до пресметковниот датум.

Резерви за бонуси и попусти

Резерви за бонуси и попусти се издвојуваат во висина еднаква на сумите кои осигурениците имаат право да ги примат врз основа на: 1) право на учество во добивката, како и други права кои произлегуваат од договорите за осигурување (бонуси), 2) право на делумно намалување на премии (попусти), и 3) право на враќање на дел од премијата.

Резерви за настанати и пријавени штети

Друштвото врши проценка на очекуваниот износ на надоместок на секоја штета поединечно врз основа на прибраната документација. Доколку нема соодветна документација, се користи мислење на соодветен експерт (проценител, лекар, актуар, адвокат и сл.).

Резервите за директни и индиректни трошоци се составен дел од резервите.

Резерви за настанати но непријавени штети

Резервите за настанати но непријавени штети Друштвото првенствено ги проценува со помош на актуарски признати методи, статистички методи (за кои е неопходно да се направи развој на штетите во форма на триаголник); преку проекција на вкупните штети или преку проекција само на резервите за настанати но непријавени штети. При користење на гореспоменатите методи, Друштвото задолжително ги зема предвид соодветноста и доволноста на податоците.

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и вложувањата. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

5.1 Управување со ризик од осигурување

Цели на управување со ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста, и тоа од типовите вишок на штети, квотно реосигурување и вишок на ризик. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.1 Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото. Друштвото активно управува со своите финансиски средства имајќи ги во предвид лимитите одредени со Законот. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Табелата подолу ја дава пресметката на вложувањата на средства кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото на ден 31 декември 2016 и 2015 во согласност со регулативата:

	2016	2015
Вложувања на средства		
а) Пари во благајна и на сметки (макс. до 3% од технички резерви)	5.164	7.875
б) Депозити во банки (макс. до 60% од тех. резерви)	196.000	202.000
в) Хартии од вредност издадени од РМ (максимум до 80% од тех. резерви)	193.604	165.257
г) Удели и акции на инвест. фондови регист. во РМ (макс. до 20% од тех. резерви)	14.548	21.132
Вкупно средства	409.316	396.264
Технички резерви		
а) Резерви за преносни премии	179.259	163.618
б) Резерви за бонуси и попусти	636	6.321
в) Резерви за штети	178.591	157.885
Вкупно технички резерви	358.485	327.823
Средства кои ги надминуваат (недостасуваат) во споредба со резервите	50.831	68.441

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарски сметки не смеат да надминат 3%, депозити во банки кои имаат издадена дозвола од НБРМ не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80%, како и инвестициските фондови да не надминат 20% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување.

Вложување на средствата кои ги покриваат техничките резерви- Неживотно осигурување

На 31 декември 2016 година паричните средства во благајна и средства на банкарски сметки изнесуваат 1,3% (2015: 1,99%), депозити во банки изнесуваат 47,9% (2015: 51%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 47,3% (2015: 41,7%), додека инвестициски фондови учествуваа со 3,6 % (2015: 5,33%) во вкупните вложувања на средства.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.1.1. Концентрација на ризик од осигурување

Ризикот од концентрација на осигурување може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали кои се поврзани, кои доколку настанат штетни настани може да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Според тоа друштвото води посебна грижа во управување на ризикот од концентрација со тоа што прави диверзификација на портфолиото во поглед на концентрација на типови и видови на осигурителни штетни настани, географска и секторска концентрација.

Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

Концентрацијата на ризикот на осигурување пред и после реосигурувањето во однос на класата на прифатен осигурителен ризик е прикажана во таблицата:

Класа	31 декември 2016			31 декември 2015		
	Бруто настанати штети	Дел за реосигурување	Нето настанат и штети	Бруто настанат и штети	Дел за реосигурување	Нето настанати штети
Незгода	37.894		37.894	40.943		40.943
Каско	16.519		16.519	10.662		10.662
Карго	5.102		5.102	3.341	3.039	302
Пожар	6.403	6.214	189	2.084		2.084
Имот	4.451		4.451	2.902		2.902
АО	103.232		103.232	84.164		84.164
Одговорност	(201)		(201)	93		93
Патничко	3.552		3.552	1.543		1.543
Вкупно	176.950	6.214	170.736	145.732	3.039	142.691

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.1.1. Концентрација на ризик од осигурување (продолжува)

(а) Географска и секторска концентрација

Најголемиот дел на ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија, меѓутоа постои диверзифицираност во поглед на градовите низ Македонија и типовите на осигурителни настани. Друштвото внимателно ги следи ризиците кои произлегуваат од географската концентрираност и навремено реагира со соодветна стратегија на склучување или не склучување на договори за осигурување, онаму каде што е помал ризикот, односно поголем, респективно.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(б) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото води посебна стратегија за осигурување и реосигурување од овие ризици, според која за склучување на договор за осигурување и реосигурување, меѓу другите процедури, потребно е посебно одобрување од раководството.

Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

(сите износи се исказани во илјади Денари, доколку не е поинаку исказано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.2 Ценовен ризик

5.2.1 Девизен ризик

Девизниот ризик претстава ризик од промена на девизните курсеви во однос на домашната валута (МКД), кои може да влијаат врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските инструменти.

Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурување, поради што Друштвото е изложено на ризик поврзан со секојдневни промени на курсевите на странските валути.

За да ја намали изложеноста на девизен ризик, Друштвото спроведува политика со која слободните парични средства од капиталот и техничките резерви ги пласира во државни обврзници и записи деноминирани во ЕУР и врши орочување во форма на девизни депозити и денарски депозити со девизна клаузула.

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од вложувања на средства и набавки на услуги, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Состојбата со девизните износи средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2016 и 2015 година по валути е следната:

2016 година	ЕУР	УСД	Вкупно
Средства	157.841	-	157.841
Обврски	50.141	-	50.141
Нето девизна позиција	107.700	-	107.700
2015 година	ЕУР	УСД	Вкупно
Средства	168.126	-	168.126
Обврски	2.617	-	2.617
Нето девизна позиција	165.509	-	165.509

Друштвото претежно е изложено на ЕУР и има позитивна нето девизна позиција.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.2 Ценовен ризик (продолжува)

5.2.1 Девизен ризик (продолжува)

Изложеноста на девизни валути според типот на финансиските средства и обврски на 31 декември 2016 година по валути е следната:

	ЕУР	УСД	МКД	Вкупно
Парични средства	417	-	4.746	5.164
Депозити во банки	-	-	226.000	226.000
Депозит во ГФ на НБО	-	-	11.593	11.593
Вложувања во хв	142.876	-	69.934	212.810
Инвест. фондови	14.548	-	-	14.548
Побарувања за премии	-	-	98.810	98.810
Останати побарувања	-	-	18.013	18.013
	157.841	-	429.096	586.937
Обврски за штети	-	-	1.012	1.012
Реосигурување	-	-	-	-
Останати обврски	50.141	-	7.962	58.103
	50.141	-	8.974	59.115

Изложеноста на девизни валути според типот на финансиските средства и обврски на 31 декември 2015 година по валути е следната:

	ЕУР	УСД	МКД	Вкупно
Парични средства	20	-	7.855	7.875
Депозити во банки	-	-	202.000	202.000
Депозит во ГФ на НБО	-	-	11.111	11.111
Вложувања	165.257	-	-	165.257
Инвест. фондови	-	-	21.132	21.132
Побарувања за премии	-	-	88.697	88.697
Останати побарувања	2.849	-	23.348	26.197
	168.126	-	354.143	522.269
Обврски за штети	-	-	195	195
Реосигурување	2.617	-	-	2.617
Останати обврски	-	-	11.759	8.464
	2.617	-	11.954	14.571

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.2 Ценовен ризик (продолжува)

5.2.1 Девизен ризик (продолжува)

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 1% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	2016	2015	2016	2015
ЕУР	1.077	1.655	(1.077)	(1.655)
УСД	-	-	-	-
Нето Ефект	1.077	1.655	(1.077)	(1.655)

5.2.2 Пазарен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања или од индексот на цените на капиталот. Друштвото има ангажирано значаен износ на средства во финансиски инструменти - вложувања кои се чуваат до доспевање. Истите се амортизираат во однапред определени временски интервали (фиксно доспевање) со фиксни или определиви плаќања. Пазарниот ризик постои доколку Друштвото нема можност да го чува вложувањето во финансиски инструменти со фиксно доспевање и одлучи истите да ги продаде пред рокот на доспевање, во тој случај вредноста на финансиските средства ќе флукутира како резултат на промените на пазарните цени.

(сите износи се исказани во илјади Денари, доколку не е поинаку исказано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.3 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Политиките и процедурите за управување со кредитниот ризик се:

а) побарувањата од купувачи се состојат од голем број на салда;

б) кај вложувањата на слободните парични средства применет е принципот на дисперзија на ризик со орочување во повеќе првокласни банки, исто така и вложувања во државни хартии од вредност.

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за Друштвото. Друштвото не е изложено на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	2016	2015
Финансиски средства		
Вложувања во заед. контрол. ентитети	11.593	11.111
Финан. влож. кои се чуваат до доспевање	197.454	165.257
Финан. влож. расположливи за продажба	15.357	-
Инвестициски фондови	14.548	21.132
Депозити, заеми и останати пласмани	226.000	202.000
Побарувања за премии	98.810	88.697
Други побарувања	18.013	26.197
Пари и парични еквиваленти	5.164	7.875
	586.938	522.269

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2016 и 2015 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.3 Кредитен ризик (продолжува)

Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 32,2% (2015: 31,6%) се однесуваат на финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање, 36,8% (2015: 38,7%) се однесуваат на орочени депозити додека 16,1% (2015: 17%) се однесуваат на побарувања од премии.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Македонија. Во 2016 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата и го додели ББ- кредитниот рејтинг на Република Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи и средни банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии и вложувања во финансиски инструменти.

Структурата на побарувањата од премии на 31 декември 2016 е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	61.327	-	61.327
Доспеани, но неоштетени побарувања	10.075	-	10.075
Доспеани и оштетени побарувања	83.810	56.402	27.408
	155.212	56.402	98.810

Структурата на побарувањата од премии на 31 декември 2015 е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	50.806	-	50.806
Доспеани, но неоштетени побарувања	10.571	-	10.571
Доспеани и оштетени побарувања	93.533	66.213	27.320
	154.910	66.213	88.697

(сите износи се исказани во илјади Денари, доколку не е поинаку исказано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.3 Кредитен ризик (продолжува)

Старосната струка на доспеаните побарувања по премии за годините кои завршуваат на 31 декември 2016 и 2015 година е како што следи:

Доспевање на побарувањата по премии:

	2016	2015
Недоспеани	61.327	50.382
Од 0-31 дена	10.075	10.596
Од 31-60 дена	7.318	7.411
Од 61-120 дена	15.346	13.248
Од 121-270 дена	18.083	20.438
Од 271-365 дена	4.731	12.281
Над 365 дена	38.332	40.554
	155.212	154.910

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.4 Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога има пласирано депозити во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има депонирани средства во банки може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик и истиот е даден во табелите подолу.

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога има пласирано средства кај банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 Декември 2016	31 Декември 2015
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	56	47
- Побарувања за премии	98.810	88.697
- Останати побарувања	18.013	26.197
	116.879	114.941
<i>Каматносни со променлива камата</i>		
- Парични средства	5.108	7.828
- Депозити во банки	226.000	202.000
- Депозити во ГФ на НБО	11.593	11.111
- Инвестициски фондови	14.548	21.132
	257.249	242.071
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Вложувања во државни обврзници	212.810	165.257
- Дадени заеми на други	-	-
	212.810	165.257
	586.938	522.269
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски за штети	1.012	195
- Обврски кон реосигурители	-	2.617
- Останати тековни обврски	7.961	8.466
	8.973	11.278
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Финансиски лизинг	956	1.283
- Субординиран заем	49.185	-
	50.141	1.283
	59.114	12.561

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.4 Каматен ризик (продолжува)

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% процентни поени на каматните стапки на депонираните средства. Анализата е направена на салдата на депозити во банки и депозити во ГФ на НБО, на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 2%		Намалувања за 2 %	
	2016	2015	2016	2015
Депозити во банки	4.752	4.262	(4.752)	(4.262)
Кредити	-	-	-	-
Нето ефект	4.752	4.262	(4.752)	(4.262)

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.5 Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2016 година според нивната доспеаност:

	До 1 год.	1-3 год.	3-5 год.	Над 5 год.	Вкупно
Парични средства	5.164	-	-	-	5.164
Депозити во банки	29.000	151.000	46.000	-	226.000
Депозит во ГФ на НБО	-	-	-	11.593	11.593
Вложувања во ХВ	94.261	93.971	22.523	2.055	212.810
Инвестициски фондови	-	-	-	14.548	14.548
Побарувања за премии	98.810	-	-	-	98.810
Останати побарувања	18.013	-	-	-	18.013
	245.248	244.971	68.523	28.196	586.938
Технички резерви	362.565	-	-	-	362.565
Резервирања	-	-	-	374	374
Обврски за штети	1.013	-	-	-	1.013
Реосигурување	-	-	-	-	-
Финансиски обврски	-	-	-	50.141	50.141
Останати обврски	7.961	-	-	-	7.961
	371.539	-	-	50.515	422.054
Нето ликвидносен гап	(126.291)	244.971	68.523	(22.319)	164.884

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2015 година според нивната доспеаност:

	До 1 год.	1-3 год.	3-5 год.	Над 5 год.	Вкупно
Парични средства	7.875	-	-	-	7.875
Депозити во банки	15.000	187.000	-	-	202.000
Депозит во ГФ на НБО	-	-	-	11.111	11.111
Вложувања во ХВ	29.858	6.086	68.547	60.767	165.257
Инвестициски фондови	-	-	-	21.132	21.132
Побарувања за премии	88.697	-	-	-	88.697
Останати побарувања	26.197	-	-	-	26.197
	167.627	193.086	68.547	93.010	522.269
Технички резерви	331.191	-	-	-	331.191
Резервирања	431	-	-	-	431
Обврски за штети	195	-	-	-	195
Реосигурување	2.617	-	-	-	2.617
Финансиски обврски	-	-	-	1.293	1.293
Останати обврски	8.464	-	-	-	8.464
	342.898	-	-	1.293	344.191
Нето ликвидносен гап	(175.271)	193.086	68.547	91.717	178.078

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.6 Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2016 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2016 година.

5.7 Управување со ризикот од капитал

Агенцијата за супервизија на осигурување како главен регулатор ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот во однос на обемот на работа и класите на осигурување во рамките на неживотно осигурување и/или реосигурување, во било кое време најмалку во висина на нивот на маргината на солвентност.

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- резерви на Друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување;
- пренесена нераспределена добивка;
- нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и придонесите, како и дивиденда предвидена за исплата), доколку е потврдена од овластен ревизор;

При пресметка на основниот капитал на Друштвото следните ставки се сметаат за одбитни:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото;
- долгорочни нематеријални средства;
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година;

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото, кој не смее да биде повисок од 50% од основниот капитал се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- премии од емитирани кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање;

Адекватноста на одржувањето на капиталот и користењето на сопствените средства редовно се следат од страна на раководството на Друштвото.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

5 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

5.7 Управување со ризикот од капитал (продолжува)

Табелата подолу ја дава пресметката на вкупниот капитал и односот со маргината на солвентност и гарантниот фонд на Друштвото на ден 31 декември 2016 и 2015 во согласност со регулативата. Друштвото не е во согласност со пропишаните барања.

	2016	2015
1. Капитал		
а) Уплатен акционерски капитал	322.963	322.963
б) Резерви	1.631	1.631
в) Нераспоредена добивка	-	-
г) Акумулирана добивка	1.631	1.631
д) Откупени сопствени акции (-)	-	-
ѓ) Нематеријални средства (-)	(1.728)	(1.765)
е) Акумулирана и тековна загуба (-)	(148.927)	(134.352)
ж) Субординиран заем	49.185	-
Вкупно капитал	224.755	190.109
2. Маргина на солвентност	64.426	58.203
3. Гарантен фонд (3,000,000 ЕУР)	184.445	184.784
4. Вишок на капитал над маргина на солвентност	160.329	131.906
5. Вишок на капитал над гарантен фонд	40.310	5.325

Потребното ниво на маргина на солвентност е пресметано според двата метода согласно Законот за супервизија на осигурувањето, при што според методот на стапка на премија изнесува 64.426 илјади денари, додека според методот на стапка на штети изнесува 41.607 илјади денари. Се користи повисокиот пресметан износ од двата методи.

Капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на неживотно осигурување и/или реосигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност на друштвото за осигурување, кое се пресметува со примена на методот стапка на премија или методот - стапка на штета, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

Гарантниот фонд изнесува 1/3 од маргината на солвентност, но не понизок од износот според кој Друштвото има добиено дозвола за работа, а тој изнесува 3.000.000 ЕУР.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

6 УТВРДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

6.7 Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства поради што не користи краткорочни или долгорочни кредити и заеми од банки и други друштва. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа. Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

7 СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Со оглед на својата големина и активности, Друштвото во текот на своето работење не е организирано во посебни сегменти, ниту како деловни (бизнис) сегменти, ниту како географски сегменти.

Поради ова, не се врши сегментно презентирање на работењето на Друштвото.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

8 ЗАРАБОТЕНИ ПРЕМИИ, НЕТО

	2016	2015
Бруто запишани (полисирани) премии	371.423	329.874
Промени во резерви за преносни премии	(19.050)	1.646
	352.373	331.520
Бруто премија предадена во реосигурување	(33.485)	(33.104)
Промени во премија предадена во реосигурување	532	1.194
	319.420	299.610
Вкупно заработена премија,нето	319.420	299.610

8.1 ПОЛИСИРАНИ ПРЕМИИ ПО ВИДОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

	2016	2015
Класа		
Имот	18.253	10.726
Каско	36.875	31.621
Незгода	41.379	35.849
АО и зелена карта	239.954	220.712
Транспорт	6.153	6.677
Патничко осигурување	9.787	8.026
Пожар	16.293	11.035
Општа одговорност	2.729	3.554
Финансиска загуба	-	1.674
Вкупно	371.423	329.874

8.2 ПРЕМИЈА ПРЕДАДЕНА ВО РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2016	2015
Премија за реосигурување		
Незгода	1.041	981
Зелена карта/ АО/Каско	15.885	16.106
Транспорт	5.640	6.027
Пожар-Имот	8.570	6.307
Општа одговорност	2.348	3.662
Останати	-	21
Вкупно	33.484	33.104
Промена во преносна премија од реосигурување	532	1.194
Вкупно	32.952	31.910

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

9 ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА

	2016	2015
Приходи од камати	9.729	9.830
Позитивни курсни разлики	771	1.911
Амортизација на дисконтот на обврзници	4.330	3.765
Нереал. добивки од сведување на објект. вредност	402	131
Реал. добивки од сведување на објект. вредност	15	-
Вкупно	15.247	15.637

9.1. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ

	2016	2015
Приходи од камати на сметки во банки	1	2
Приходи од камати на орочени средства	6.028	4.780
Приходи од камати од вложувања	3.700	5.048
Вкупно	9.729	9.830

10 ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ

	2016	2015
Приходи од провизија од реосигурување	2.252	2.180
Приходи од регреси	2.974	4.189
Вкупно	5.226	6.369

11 ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2016	2015
Приходи по основ на камати, казни и надоместоци	1.666	2.866
Останати приходи	784	992
Вкупно	2.450	3.858

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

12 НАДОМЕСТ НА ШТЕТИ, НЕТО

	2016	2015
Надоместоци по основ на исплатени бруто штети:		
Незгода	37.128	35.262
Каско	13.722	11.913
Имотни осигурувања	3.225	3.348
Пожар	7.799	549
Автоодговорност	96.611	88.281
Патничко осигурување	3.298	1.513
Транспорт	4.229	3.356
Општа одговорност	-	7
Извидување и проценка на штети	1.798	1.895
Бруто реализирани регреси	(11.746)	(10.773)
Бруто исплатени штети (дел од реосигурување)	(6.035)	(2.853)
Вкупно	150.029	132.498

13 ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

	2016	2015
Настанати и пријавени штетни (РБНС)	(4.803)	2.790
Настанати и непријавени штети (ИБНР)	25.689	7.589
Вкупно	20.886	10.379
	2016	2015
Промена во РБНС дел за реосигурување	(180)	(186)
Промена во ИБНР дел за реосигурување	-	-
	(180)	(186)

14 ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ

	2016	2015
Резерви за останати технички резерви	(2.878)	(97)
Резерви за бонуси и попусти	(5.685)	4.577
Вкупно	(8.563)	4.480

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

15 ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ

	2016	2015
Бруто плати на вработени	73.736	63.454
Амортизација на материјални	4.916	4.368
Трошоци за провизии	41.663	33.268
Трошоци за пропаганда и реклама	5.569	5.628
Закупнина	10.556	11.312
Трошоци за телекомуникации	3.658	3.470
Надомести за членови на Одбор на Директори	265	219
Потрошени материјали и енергија	4.878	3.623
Банкарски услуги и членарина на здруженија	2.200	1.932
Надомест на трошоци на вработените	2.260	2.551
Договори на дело (надворешни соработници	3.482	5.619
Останати оперативни расходи	12.995	12.358
Промена на одложените трошоци за стекнување	(2.302)	(2.590)
Вкупно	163.876	145.212

16 ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА

	2016	2015
Расходи од камати	779	205
Негативни курсни разлики	997	1.438
Вкупно	1.776	1.643

17 ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	2016	2015
Трошоци за учество во штети во ГФ на НБО	7.526	6.912
Трошоци за противпожарен придонес и безбедност	8.518	8.087
Трошоци за финансирање на НБО и АСО	5.018	4.935
Други	807	827
Вкупно	21.869	20.761

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

18 ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ

	2016	2015
Загуби поради обезвреднување на регреси, заеми и останати побарувања	13.185	6.135
Трошоци за казни и судски трошоци	-	939
Усогласувања на побарувања	-	1.326
Останати трошоци	37	12
Вкупно	13.222	8.412

19 ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2016	2015
Финансиски резултат во биланс на успех	(14.159)	5.431
Непризнаени расходи:	20.935	6.852
Надомести на вработени (непризнати)	554	1.133
Репрезентација, спонзорства и донации	2.503	2.549
Надоместоци на Одбор на директори	72	11
Премии за осигурување (лица)	171	171
Парични и даночни казни, пенали	-	955
Други усогласувања на расходи	17.408	2.033
Камата по кредити	225	-
Даночна основа	6.776	12.283
Данок од добивка во биланс на успех	678	1.228
Ефективна даночна стапка	(4,79%)	22,62%

20 ЗАРАБОТУВАЧКА (ЗАГУБА) ПО АКЦИЈА

	2016	2015 (коригирана)
Нето добивка (загуба) која им припаѓа на имателите на обични акции	(14.837)	6.793
	Акции 2016	Акции 2015
Издадени обични акции на 1 јануари	52.500	52.500
Издадени обични акции во годината	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	52.500	52.500
Основна заработувачка (загуба) по акција (МКД)	(283)	129

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

21 НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	2016	2015
Почетна состојба	10.789	10.229
Набавки	695	560
Прекнижување од материјални средства	-	-
Вкупно набавна вредност	11.484	10.789
Почетна состојба	9.024	8.362
Амортизација за годината	732	662
Прекнижување од материјални средства	-	-
Вкупно акумулирана амортизација	9.756	9.024
Нето сегашна вредност на 31 Декември	1.728	1.765

Нематеријалните средства се состојат од набавен апликативен софтвер за осигурително работење.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

22 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Граде. објекти	Опрема и мебел	Влож. во туѓ имот	Инвестиции и во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари 2015	3.828	18.314	7.244	-	29.386
Набавки	1.142	3.213	115	-	4.470
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-	-
Прекнижување на нематеријални	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015	4.971	21.527	7.358	-	33.856
Набавки	66	5.236	474	-	5.776
Состојба на 31 декември 2016	5.037	26.763	7.832	-	39.632
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари 2015	372	12.805	5.382	-	18.559
Амортизација за 2015 година	180	2.476	1.050	-	3.706
Состојба на 31 декември 2015	552	15.281	6.432	-	22.265
Амортизација за 2016 година	209	3.270	704	-	4.183
Состојба на 31 декември 2016	761	18.551	7.136	-	26.448
Сегашна вредност на 31.12.2015	4.419	6.246	926	-	11.591
Сегашна вредност на 31.12.2016	4.276	8.212	696	-	13.184

Друштвото располага со два сопствени деловни простор во Скопје, додека за останатиот деловен простор земен под оперативен наем плаќа месечна закупнина.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

23 ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	2016	2015
Вложувања во државни обврзници-номинална вредност	127.265	158.629
Вложувања во државни записи-номинална вредност	85.272	23.975
	212.537	182.604
Дисконт на обврзници	(15.083)	(17.347)
Вкупно вложувања кои се чуваат до доспевање	197.454	165.257

Заклучно со 31 декември 2016 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници за денационализација во износ од 113.559 илјади денари (2015: 182.604 илјади денари) купени на македонската берза кои имаат рокови на доспевање над една година и фиксна каматна стапка од 2% годишно и државни записи во износ од 83.894 илјади денари кои доспеваат во 2017 и 2018 година со каматни стапки 2,60% и 5,15% соодветно.

24 ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

Заклучно со 31 декември 2016 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници издадени од Министерство за финансии во износ од 15.357 илјади денари (2015: 0 илјади денари) кои имаат рокови на доспевање над една година и фиксна каматна стапка од 3,7% годишно.

25 ВЛОЖУВАЊА ЗА ТРГУВАЊЕ

	2016	2015
Удели во инвестициони фондови	14.132	21.000
Промена на објективната вредност преку билансот на успех	416	132
Вкупно вложувања за тргување	14.548	21.132

Заклучно со 31 декември 2016 година, Друштвото има вложувања во КД Фондови и WVP инвестициски кеш фонд.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

26 ДЕПОЗИТИ

	2016	2015
Депозити во банки:		
Шпаркасе Банка АД Скопје	25.000	25.000
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	81.000	81.000
Халк Банка Скопје	90.000	80.000
Стопанска Банка АД Битола	-	6.000
Охридска Банка АД Скопје	30.000	10.000
Вкупно депозити во банки	226.000	202.000

Со состојба на 31 декември 2016 година, Друштвото има орочени депозити во банки во износ од 9.000 илјади денари (2015: 15.000 илјади денари), со рок на орочување до една година и каматни стапки од 0,70% годишно и 217.000 илјади денари (2015: 187.000 илјади денари) со рок на орочување над една година со каматна стапка од 3,00-3,90%. Друштвото остварува приходи од камати од ваквите депозити и истите се прикажани во рамките на приходите од вложувања.

27 ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТНИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

	2016	2015
Побарувања од премии:		
Побарувања од осигуреници	155.213	154.910
Исправка на вредност на побарувања за премии	(56.403)	(66.214)
Вкупно побарувања	98.810	88.697
Доспевање на побарувањата:		
Недоспеани	61.326	50.382
Од 0-31 дена	10.075	10.596
Од 30-60 дена	7.318	7.411
Од 61-120 дена	15.347	13.248
Од 121-270 дена	18.083	20.438
Од 271-365 дена	4.732	12.281
Над 365 дена	38.332	40.554
	155.213	154.910

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

28 ДВИЖЕЊЕ НА ИСПРАВКАТА НА ВРЕДНОСТ НА ПОБАРУВАЊАТА ЗА ПРЕМИЈА, РЕГРЕСИТЕ И ОСТАНАТИТЕ ПОБАРУВАЊА

	Премија	Регреси	Останати	Вкупно
Почетна состојба 31.12.2014	78.086	3.315	8.415	89.817
Зголемување на исправката на вредност	16.068	8.609	-	24.677
Намалување на исправката на вредност	(27.941)	(2.744)	(1.255)	(31.941)
Крајна состојба 31.12.2015	66.213	9.180	7.159	82.552
Зголемување на исправката на вредност	12.022	13.155	56	25.234
Намалување на исправката на вредност	(21.833)	(13)	(14)	(21.859)
Крајна состојба 31.12.2016	56.403	22.323	7.202	85.927

29 ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2016	2015
Побарувања од НБО за учество во Гарантен фонд	4.498	4.923
Побарувања по основ на регрес	4.072	8.629
Побарувања по камати	6.193	4.748
Дадени аванси и други депозити	2.029	4.495
Побарувања по вработени	1.026	553
Други побарувања	195	-
купно	18.013	23.348

30 ПРОМЕНА НА ОДЛОЖЕНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ

	Вкупно
Почетна состојба 31.12.2014	13.693
Зголемување за годината	2.591
Намалување за годината	-
Крајна состојба 31.12.2015	16.284
Зголемување за годината	2.302
Намалување за годината	-
Крајна состојба 31.12.2016	18.586

31 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2016	2015
Денарски сметки во банки	4.517	7.634
Благајна	56	47
Девизна сметка	417	20
Останати парични средства	174	174
Вкупно	5.164	7.875

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

32 АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2016 Бр. на акции	2016 (000) МКД	2015 Бр. на акции	2015 (000) МКД
Обични акции	52.500	322.963	52.500	322.963
Вкупно	52.500	322.963	52.500	322.963

Единствен сопственик на Друштвото е Кроација Осигурување д.д. Загреб. Акционерскиот капитал се состои од издадени и целосно уплатени 52,500 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР или вкупен износ од 322.963 илјади денари.

33 СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

На 31.10.2016 година од страна на Кроација Осигурување д.д. Загреб е одобрен и исплатен субординиран заем со цел да се подобри капиталната адекватност и развојот на Друштвото. Субординираниот заем претпоставува во случај на стечај или на ликвидација на друштвото за осигурување, овие обврски ќе бидат исплатени пред измирување на обврските спрема акционерите на друштвото за осигурување и носителите на хартии од вредност со неопределен рок на доспевање, но по измирување на обврските спрема останатите доверители.

Субординираните обврски се на износ од 800.000 ЕУР со еднократно доспевање на датумот на истекот на кредитот, кој е во траење од 5 години со каматна стапка од 8,20% годишно.

34 ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ

	2016	2015
Резерви за преносни премии	182.958	166.786
Резерви за настанати и пријавени штети РБНС	99.676	104.301
Резерви за настанати и непријавени штети ИБНР	79.294	53.784
Резерви за бонуси и попусти	636	6.321
Вкупно бруто технички резерви	362.565	331.191
Дел за рео во резервата за преносни премии	(3.700)	(3.168)
Дел за рео во резервата за штети	(380)	(200)
Вкупно нето технички резерви	358.485	327.823

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

35 РЕЗЕРВИ ЗА ПРЕНОСНИ ПРЕМИИ, НЕТО

	2016	2015
Незгода	20.569	17.853
Каско	19.047	17.222
Имотни осигурувања	10.333	4.181
Пожар	7.916	5.015
Автоодговорност	117.634	112.320
Патничко осигурување	2.728	2.351
Транспорт	2.371	2.137
Финансиски загуби	-	306
Општа одговорност	1.046	1.210
Резерви за неистечени ризици	1.314	4.191
Вкупно	182.958	166.786

36 РЕЗЕРВИ ЗА НАСТАНАТИ И ПРИЈАВЕНИ ШТЕТИ (РБНС), НЕТО

	2016	2015
Незгода	6.699	7.355
Каско	8.964	6.032
Имотни осигурувања	1.975	1.059
Пожар	1.086	2.262
Автоодговорност	78.502	85.363
Патничко осигурување	256	619
Транспорт	421	154
Општа одговорност	-	102
Резерви за директни и индиректни трошоци	1.774	1.355
Вкупно	99.677	104.301

37 РЕЗЕРВИ ЗА НАСТАНАТИ И НЕПРИЈАВЕНИ ШТЕТИ (ИБНР)

	2016	2015
Незгода	15.165	14.362
Каско	710	945
Имотни осигурувања	355	86
Пожар	96	64
Автоодговорност	61.844	38.079
Патничко осигурување	667	92
Транспорт	451	57
Општа одговорност	6	98
Вкупно	79.294	53.784

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

37 РЕЗЕРВИ ЗА НАСТНАТИ И НЕПРИЈАВЕНИ ШТЕТИ (ИБНР) (продолжува)

Резервите за настанати но непријавени штети Друштвото првенствено ги проценува со помош на актуарски признати методи, во текот на 2016 ги примени методите за развој на штетите во форма на триаголник за сите класи на осигурување, со што ефектот од промена на методот во 2016 година се проценува на 16.775 илјади денари.

38 ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2016	2015
Обврски кон добавувачи	1.829	1.713
Обврски спрема НБО	1.496	354
Обврски за провизија за застапување	1.493	2.746
Обврски за противпожарен придонес и безбедност	1.877	2.105
Обврски спрема органи на управување	-	10
Финансиски обврски	956	1.293
Останати обврски	1.266	1.536
Вкупно	8.917	9.757

39 ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

а) судски спорови

Друштвото се јавува како тужена страна во поголем број на предмети од страна на физички и правни лица во вкупен износ од 170.899 илјади денари (2015: 126.917 илјади денари) по основ на надомест на штета. Овој износ го претставува тужбеното барање на осигурениците. Според проценката на Друштвото најголем дел од овие предмети имаат основа и се очекува да се исплати одредена сума, при што Друштвото има резервирано износ од 40.616 илјади денари.

Друштвото има судски спорови надвор од надоместите за штета во кои се јавува како тужена страна во износ од 5.658 илјади денари. За овие спорови не се издвоени резервации бидејќи Друштвото очекува да се решат во негова корист.

б) гаранции на други

Со состојба на 31 декември 2016, Друштвото има искористено банкарски гаранции дадени за учество на тендери во вкупен износ од 954 илјади денари (2015: 685 илјади денари).

в) хипотеки

Друштвото нема хипотеки или залози на својот имот за обезбедување на обврски.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

40 ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото во текот на своето работење е поврзано со својот акционер, неговите поврзани друштва, како и со членовите на Одборот на Директори како клучен менаџерски персонал на Друштвото.

Трансакциите со овие поврзани субјекти се како што следува:

	2016	2015
<i>Кроација Лојд дд, Загреб</i>		
Премија предадена во реосигурување	-	1.221
Промена на резерва на преносни премии	-	2.052
Ликвидирани штети, дел за рео	2.229	4
Промена на резерва за штети	1	6
Одложени трошоци за премии -реосигурување	-	3.307
Резерви за настанати штети-реосигурување	6	14
<i>Кроација Осигурување - Живот</i>		
Бруто полисирана премија	347	301
Попусти	15	11
Промена на резерва на преносни премии	18	48
Резерви за преносни премии	147	128
Однапред платени трошоци - осигурување	154	154
Трошоци за осигурување на менаџмент	154	154
Побарувања по основ на премија	18	8
<i>Кроација осигурување дд, Загреб</i>		
Субординиран заем	49.185	-
Трошоци за камата за субординиран заем	683	-
Пресметана камата	683	-
Добавувачи во странство	102	-
Трошоци за ликвидирани штети	25	-
<i>Кроација здравствено осигурување, Загреб</i>		
Трошоци за стручна литература	4	4
<i>Милениум осигурување, Београд</i>		
Трошоци за ликвидирани штети	55	-
Расходи за надомести на членови на ОД	3.788	3.149

Побарувањата и обврските за реосигурување претставуваат побарувања и обврски спрема реосигурувачот Кроација Лојд дд, Загреб.

Со поврзаното друштво Кроациа осигурување Друштво за осигурување на живот АД Скопје има трансакции во врска со полиси за животно и неживотно осигурување.

Останати поврзани друштва се Кроација Осигурување дд - Загреб и Милениум Београд, а се однесуваат на трансакции за обработка на услужни штети.

(сите износи се искажани во илјади Денари, доколку не е поинаку искажано)

41 НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2016 година - датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.